

Согласно „Правилата за балансирање на ЕЕС“ (Службен весник бр. 179/2019), „Правила за измена и дополнување на Правилата за балансирање на ЕЕС“ (Службен весник бр. 242/2019), како и „Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и енергија“, усвоени од Управниот Одбор на АД МЕПСО со одлука 02-5814/16, и одлуката 02-6692/17 за „Измена на Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и енергија“, „Правила за изменување на правилата за балансирање на ЕЕС“ (Службен весник бр. 49/2020) се изработува:

ИЗВЕШТАЈ

за спроведена аукција за набавка на aFRR балансен капацитет за декември 2021

Согласно постапката, дефинирана во Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и енергија, ОЕПС на 14.12.2020 (понеделник) одржа годишна аукција за aFRR балансен капацитет. На оваа аукција не се пријави ниту еден давател на балансни услуги.

Со цел обезбедување системски услуги за задржување на сигурноста на системот, оттогаш АД МЕПСО вовеле дополнителни месечни аукции за набавка на aFRR балансен капацитет.

Поради технички проблеми со MMC платформата, согласно Правилата за балансирање на ЕЕС, на веб страната на АД МЕПСО беше објавено дека оние даватели на балансни услуги кои сакаат да учествуваат на месечната аукција за набавка на aFRR балансен капацитет и енергија за месец декември се должни на 15.11.2021 година (понеделник), точно во 14:00 да ги достават понудите на email адресата: balancing@mepso.com.mk. Форматот на понудите во која треба да се испратат, беше пратен до сите даватели на балансни услуги по email. Во табела 1 се дадени количините за набавка на aFRR балансен капацитет и aFRR балансна енергија за месец декември 2021.

Planned open date&time	15.11.2021 14:00h
Planned close date&time	15.11.2021 14:00h
Delivery From-To	01.12.2021 - 31.12.2021
Количини на aFRR балансен капацитет MW	SEP_Dekemvri_2021
SEP 00-01h Delivery	26
SEP 00-01h Purchase	26
SEP 01-02h Delivery	26
SEP 01-02h Purchase	26
SEP 02-03h Delivery	26
SEP 02-03h Purchase	26
SEP 03-04h Delivery	26
SEP 03-04h Purchase	26
SEP 04-05h Delivery	26
SEP 04-05h Purchase	26
SEP 05-06h Delivery	26
SEP 05-06h Purchase	26
SEP 06-07h Delivery	26
SEP 06-07h Purchase	26
SEP 07-08h Delivery	36
SEP 07-08h Purchase	36
SEP 08-09h Delivery	36
SEP 08-09h Purchase	36
SEP 09-10h Delivery	36
SEP 09-10h Purchase	36
SEP 10-11h Delivery	36
SEP 10-11h Purchase	36
SEP 11-12h Delivery	36
SEP 11-12h Purchase	36
SEP 12-13h Delivery	36
SEP 12-13h Purchase	36
SEP 13-14h Delivery	36
SEP 13-14h Purchase	36
SEP 14-15h Delivery	36
SEP 14-15h Purchase	36
SEP 15-16h Delivery	36
SEP 15-16h Purchase	36
SEP 16-17h Delivery	36
SEP 16-17h Purchase	36
SEP 17-18h Delivery	36
SEP 17-18h Purchase	36
SEP 18-19h Delivery	36
SEP 18-19h Purchase	36
SEP 19-20h Delivery	36
SEP 19-20h Purchase	36
SEP 20-21h Delivery	36
SEP 20-21h Purchase	36
SEP 21-22h Delivery	36
SEP 21-22h Purchase	36
SEP 22-23h Delivery	36
SEP 22-23h Purchase	36
SEP 23-24h Delivery	36
SEP 23-24h Purchase	36

Табела 1: Количини за набавка на aFRR балансен капацитет

На аукцијата имаше еден понудувач - АД ЕСМ Скопје.

Во Прилог 1 е претставена табела за месец декември каде е даден приказ на побараната количина на aFRR балансен капацитет од страна на АД МЕПСО, понудената количина на aFRR балансен капацитет од страна на АД ЕСМ Скопје, доделената количина на aFRR балансен капацитет на аукцијата. Со понудите од АД ЕСМ Скопје не се задоволени сите барани количини од страна на АД МЕПСО.

ОЕПС изврши евалуација на сите понуди доставени од страна на Давателите на услуги за балансирање АД ЕСМ Скопје, од технички и финансиски аспект.

Согласно Член 14 од Правилата за набавка на aFRR балансен капацитет и направената евалуација на доставените понуди, ОЕПС ги прифати и потврди најповолните понуди за месец декември дефинирани во табела во Прилог 2.

aFRR балансен капацитет за месец декември 2021 година					
BSP	aFRR капацитет MW регулација нагоре (+) дневно	aFRR капацитет MW регулација надолу (-) дневно	цена на aFRR балансен капацитет €/MW	Период на испорака	Вкупен износ €
АД ЕСМ Скопје	336,00	336,00	12,49	31,00	260.191,68
Вкупно					260.191,68

Табела 2: Вкупен износ на набавката на aFRR балансен капацитет

Согласно добиените понуди, во Табела 2 е претставен вкупниот износ на набавката за aFRR балансен капацитет за месец декември 2021 година кој изнесува **260.191,68 евра** со кои се обезбедуваат дневно вкупно **672,00 MW** (за регулација нагоре **336,00 MW** по цена од **12,49 €/MW** и за регулација надолу **336,00 MW** по цена од **12,49 €/MW**).

Врз основа на овој извештај за спроведената месечна аукција за aFRR балансен капацитет, Генералниот Директор донесува одлука за избор на АД ЕСМ за најповолен понудувач на постапката.

Прилог 1: Табеларен приказ на доставените понуди на аукцијата за набавка на aFRR балансен капацитет за месец декември

SEP_Dekemvri_2021				
Product	Required volume MW	Expected volume MW	Awarded volume MW	Remaining quantity MW
SEP 00-01h Delivery	26	14	14	12
SEP 00-01h Purchase	26	14	14	12
SEP 01-02h Delivery	26	14	14	12
SEP 01-02h Purchase	26	14	14	12
SEP 02-03h Delivery	26	14	14	12
SEP 02-03h Purchase	26	14	14	12
SEP 03-04h Delivery	26	14	14	12
SEP 03-04h Purchase	26	14	14	12
SEP 04-05h Delivery	26	14	14	12
SEP 04-05h Purchase	26	14	14	12
SEP 05-06h Delivery	26	14	14	12
SEP 05-06h Purchase	26	14	14	12
SEP 06-07h Delivery	26	14	14	12
SEP 06-07h Purchase	26	14	14	12
SEP 07-08h Delivery	36	14	14	22
SEP 07-08h Purchase	36	14	14	22
SEP 08-09h Delivery	36	14	14	22
SEP 08-09h Purchase	36	14	14	22
SEP 09-10h Delivery	36	14	14	22
SEP 09-10h Purchase	36	14	14	22
SEP 10-11h Delivery	36	14	14	22
SEP 10-11h Purchase	36	14	14	22
SEP 11-12h Delivery	36	14	14	22
SEP 11-12h Purchase	36	14	14	22
SEP 12-13h Delivery	36	14	14	22
SEP 12-13h Purchase	36	14	14	22
SEP 13-14h Delivery	36	14	14	22
SEP 13-14h Purchase	36	14	14	22
SEP 14-15h Delivery	36	14	14	22
SEP 14-15h Purchase	36	14	14	22
SEP 15-16h Delivery	36	14	14	22
SEP 15-16h Purchase	36	14	14	22
SEP 16-17h Delivery	36	14	14	22
SEP 16-17h Purchase	36	14	14	22
SEP 17-18h Delivery	36	14	14	22
SEP 17-18h Purchase	36	14	14	22
SEP 18-19h Delivery	36	14	14	22
SEP 18-19h Purchase	36	14	14	22
SEP 19-20h Delivery	36	14	14	22
SEP 19-20h Purchase	36	14	14	22
SEP 20-21h Delivery	36	14	14	22
SEP 20-21h Purchase	36	14	14	22
SEP 21-22h Delivery	36	14	14	22
SEP 21-22h Purchase	36	14	14	22
SEP 22-23h Delivery	36	14	14	22
SEP 22-23h Purchase	36	14	14	22
SEP 23-24h Delivery	36	14	14	22
SEP 23-24h Purchase	36	14	14	22

Прилог 2: Табеларен приказ на прифатените понуди на аукцијата за набавка на aFRR балансен капацитет за месец декември

SEP_Dekemvri_2021								
Balance unit	Product	Volume MW	Price EUR/MW	Energy Price EUR/MWh	Hours	Total volume	Capacity price for 1H EUR	Total EUR
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 00-01h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 00-01h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 01-02h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 01-02h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 02-03h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 02-03h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 03-04h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 03-04h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 04-05h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 04-05h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 05-06h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 05-06h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 06-07h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 06-07h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 07-08h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 07-08h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 08-09h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 08-09h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 09-10h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 09-10h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 10-11h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 10-11h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 11-12h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 11-12h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 12-13h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 12-13h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 13-14h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 13-14h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 14-15h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 14-15h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 15-16h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 15-16h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 16-17h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 16-17h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 17-18h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 17-18h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 18-19h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 18-19h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 19-20h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 19-20h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 20-21h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 20-21h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 21-22h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 21-22h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 22-23h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 22-23h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 23-24h Delivery	14	12,49	450	31	434	174,86	5420,66
HEC_Vrutok_Gen4	SEP 23-24h Purchase	14	12,49	14,14	31	434	174,86	5420,66